

Врз основа на член 10 став 1 и став 6 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (пречистен текст) бр.01-3732/1 од 29.07.2019 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 45-та седница одржана на 21.12.2022 година, во врска со Предлогот бр.03-4679/1 од 19.12.2022 година за поведување прекршочна постапка против ТРД Алсат-М ДОО Скопје за прекршување на член 98 став 2 од ЗААВМУ и член 14 став 2 од Правилникот за нови рекламни техники, го донесе следниот:

### З А К Л У Ч О К

1. Советот на Агенцијата го разгледа Писмениот извештај за извршен контролен програмски надзор бр.10-4440/1 од 29.11.2022 година на ТРД Алсат-М ДОО Скопје и утврди прекршување на член 98 став 2 од ЗААВМУ и член 14 став 2 од Правилникот за нови рекламни техники.

2. Советот заклучи против ТРД Алсат-М ДОО Скопје да се покрене прекршочна постапка пред надлежниот суд бидејќи со контролниот надзор е констатирано дека на 22 ноември 2022 година, во изданијата на играните серијали „Zemra e plagosur“, „Çakër-familja e madhe“, и „Mos më braktis“, како и во актуелно-информативните програми „Pasdite“ и „Programi 200“, повеќепати беа емитувани поп-ап/реклами на поделен екран што покриваа суштински дел од дејството – ликовите.

3. Се задолжува Секторот за правни работи и јавни набавки да изготви Барање за поведување прекршочна постапка пред надлежниот суд за наведениот радиодифузер.

4. Примерок од Заклучокот да се достави до:

- Раководителите на сите сектори во Агенцијата,
- Назначено лице од Агенцијата, за водење на предмети по управна постапка,
- Одделение за поддршка на работата на Советот на Агенцијата,
- Секторот за информатичка поддршка и општи работи – архива на Агенцијата.

Бр. 02-4661/15

22.12 2022 година  
Скопје

Агенција за аудио и аудиовизуелни  
медиумски услуги  
Претседател на Советот



  
ЛАЗО ПЕТРУШЕВСКИ